

Врз основа на член 24 став 1), точка 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации („Сл.весник на РМ“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18), на барање на корисникот, Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 18.01.2019 година го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

I

СЕ ОТПОВИКУВААТ одобренјата за користење на радиофреквенции во фиксна служба со следните евидентни броеви: 104401, 104407, 104405, 104422, 104424, 104426, 104428, 104430, 104432, 104434, 104453, 104457, 104459, 104461, 104437, 104439, 104441, 104443, 104451, 104445 и 104447 издадени од Агенцијата за електронски комуникации на Министерство за внатрешни работи со адреса на ул. Димче Мирчев бр. 9 во Скопје на негово барање.

II

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

III

Ова решение е конечно

Образложение

Агенцијата за електронски комуникации издаде одобренја за користење на радиофреквенции во фиксна служба со следните евидентни броеви 104401, 104407, 104405, 104422, 104424, 104426, 104428, 104430, 104432, 104434, 104453, 104457, 104459, 104461, 104437, 104439, 104441, 104443, 104451, 104445 и 104447 на Министерство за внатрешни работи со адреса на ул. Димче Мирчевбр. 9 во Скопје .

На 14.01.2019 година Министерство за внатрешни работи со адреса на ул. Димче Мирчев бр. 9 во Скопје , достави до Агенцијата за електронски комуникации барање за отповикување на горенаведените одобренја со број уп1-бр.0802-38.

Врз основа на горенаведеното, а согласно член 24 став 1), алинеја 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15,193/15, 11/18 и 21/18), се донесе решение како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на истото

Изготвено во Агенција за електронски комуникации

Наш број: уп1-бр.0802-38

Скопје, 21-01-2019

По овластување од Директорот,
Игор Бојаџиев

Доставено до:

- странка
- сектор за радиокомуникации
- сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции
- сектор за финансии и сметководство
- архива

